

# ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

Наративен и финасиски

МАКЕДОНСКА ПЛАТФОРМА ПРОТИВ СИРОМАШТИЈА  
(МППС)

# 2017



Македонска платформа против сиромаштија  
ул. Призренска бр. 50/2, 1000 Скопје, Македонија  
[info@mpps.org.mk](mailto:info@mpps.org.mk), [www.mpps.org.mk](http://www.mpps.org.mk)

## Визија

Визијата на МППС е  
пштествн на  
благспстјба,  
недискриминација, развпј  
и мир.

## МИСИЈА

Мисијата на МППС е  
унапредуваое на  
принципите на  
еднаквпст, сплидарнпст,  
недискриминација,  
прмпција и заштита на  
чпвекпвите права и

## СТРУКТУРА НА МППС

- Собрание
- Претседател
- Извршен пдбпр
- Надзпрен пдбпр
- Секретаријат
- Рабптни прпграми

## ЦЕЛИ НА МППС

- Да придпнесува кпн намалуваое на сирпмаштијата и ппттикнуваое на спцијалната вклученпст.
- Развиваое на културните, екпнпмските, спцијалните и други пштествени вреднпсти.
- Развиваое силна мрежа вп бпрбата прптив сирпмаштијата.
- Рабпта сп сирпмашни заедници и нивнп зајакнуваое.
- Прмпција на недискриминација и еднаквпст за сите.
- Унапредуваое на партиципативната демпкратија.
- Застапуваое, лпбираое и влијание врз јавните пплитики и стратегии пд пбласта на спцијалната заштита, здравствената заштита, врабптуваоепт, сирпмаштијата, спцијалнптп вклучуваое, чпвекпвите права и недискриминацијата.
- Ппдигаое на свеста кај пштата и стручна јавнпст за прашаоа ппврзани сп сирпмаштијата и спцијалната исклученпст  
Вклучуваое на МППС вп развиените мрежи за бпрба прптив сирпмаштијата, на регипналнп и на еврппскп нивп.
- Вклучуваое на сирпмашните, маргинализираните, ранливите и на дискриминираните заедници вп сите прпцеси и нивпа на пдлучуваое штп ги засегаат нив.
- Зајакнуваое на капацитетите на членките на МППС
- Спрпведуваое истражуваоа и анализи на пплетп на сирпмаштијата, чпвекпвите права, спцијалнптп вклучуваое, (не)дискриминацијата, здравствената заштита, врабптуваоепт, пбразпваниетп, какп и предлагаое мерки за надминуваое на утврдените прпблеми.

## **Активности на МППС во 2017 година**

### **Младите да се вклучат во развојни политики, не само во културата и спортот**



Претседателката Билјана Дуковска, која е и избран претставник за Секторот 6 на ИПА 2: Образование, вработување и социјална политика, вчера изјави дека младинската вклученост се подобрува, но дека е потребно нивно поголемо и пошироко системско вклучување.

„Организирањето на големи младински платформи, па и Националниот совет на млади на Македонија, покажува дека младите знаат што сакаат и бараат механизми како да бидат слушнати, меѓутоа не само во делот на културни и спортски активности, туку и во делот на креирање политики кои се однесуваат на локален и општествен развој“

### **Повеќе донации, помалку системска помош за најзагрозените- интервју за Дојче Веле**

Како последица на неадекватен и неефикасен систем за социјална заштита, а во недостаток на државни превентивни механизми за запаѓање во социјален ризик граѓаните буквално меѓусебно „се спасуваат“ со донациите. - изјави Претседателката Билјана Дуковска за Дојче Веле.

### **Тркалезна маса „ Движење за одржлив соцоекономски развој“**

Од Битола претседателката Билјана Дуковска испрати порака дека наместо казнување, потребен е систем за социјална заштита кој овозможува социјално вклучување. МППС има иницијатива за донесување нов закон за социјална заштита. Ние сметаме дека е неопходно воведување на адекватен минимален приход кој би ја заменил досегашната социјална помош и би се однесувал како сигурносна мрежа за сите лица кои не може да остварат приходи барем до висина на линијата на сиромаштија.

### **Учество во програмата за Европско образование и мобилност кај младите**

- **Training Course „No Human Should Be Without Rights“**
- **Што ни кажуваат**

## Граѓаните во Собранието



Претседателката Билјана Дуковска во Охрид беше дел од настанот кој беше во организација на Вестминистер фондација, активнос од проектот Граѓаните во Собранието. На вој настан граѓанските организации кои се дел од оваа проектна активност градеа партнерски однос со новинатите се со цел подобро запознавање на јавноста со измените во законите за кои овие организации се залагаат.

### **Тркалезна маса „ Движење за одржлив социоекономски развој“**

Претседателката Билјана Дуковска во Битола испрати порака дека наместо казнување, потребен е систем за социјална заштита кој овозможува социјално вклучување. МППС има иницијатива за донесување нов закон за социјална заштита. Ние сметаме дека е неопходно воведување на адекватен минимален приход кој би ја заменил досегашната социјална помош и би се однесувал како сигурносна мрежа за сите лица кои не може да остварат приходи барем до висина на линијата на сиромаштија.

### **Дали државата може да ги ослободи невработените луѓе од плаќање комунални обврски?**

Потребно е да се намали генерирање на обврски на луѓето кои живеат во социјален ризик, не да се натоваруваат со смети за плаќање, а потоа да се бришат или да се бараат алтернативни начини како да се спасат од наплатата. #СамоПрашај .Претседателката Билјана Дуковска одговори на поставеното прашање на граѓаните на веб платформата Само Прашај.

## Работилница -Петгодишна програма за статистички истражувања за периодот 2018-2022

Во јуни бевме дел од работилница на Државниот завод за статистика, организирана во рамки на подготовките на новата Петгодишна програма за статистички истражувања за периодот 2018-2022. Фокусот беше ставен на можностите што административните збирки на податоци ги нудат за користење за статистички цели. <http://www.stat.gov.mk/Aktivnosti.aspx>

### Зајакнување на националниот капацитет за собирање, анализа, дисеминација и употреба на популационите податоци, за информиран развој на политики и идентификување на социјалните и економските нееднаквости

Во јуни ја одржавме првата работилница од серијата активности во рамки на проектот „Зајакнување на националниот капацитет за собирање, анализа, дисеминација и употреба на популационите податоци, за информиран развој на политики и идентификување на социјалните и економските нееднаквости“ кој го реализира МППС, поддржана од УНФПА / UNFPA Фонд за население на Обединетите Нации. Целта на Работилницата беше да се дискутира содржината на „Програмата за статистички истражувања 2018-2020“, која е во процес на изработка, а во насока на обезбедување висококвалитетни податоци и задоволување на современите потреби на корисниците.

### Работен состанок за овозможување на донирањето на вишоците храна во Република Македонија



МППС беше на состанок во Министерство за труд и социјална политика на Р.Македонија, заедно до Let's do it Macedonia - Ајде Македонија, Вистински Дела На Љубезност Real acts of kindness и #ретвитниоброк ... Се договори во идниот период да се формира работна група од претставници на институциите и граѓанските организации за да се операционализираат мерки кои би го овозможиле донирањето на вишоците храна и би се помогнало на илјадници социјално загрозени граѓани... За илустрација, бројките говорат дека 445.000 граѓани живеат со #сиромаштија во исхраната и имаат проблем да обезбедат храна, а во просек имаат по еден оброк во денот.

### **Повеќедимензионална анализа за сиромаштијата на РМ**

Заедно со Федерација на фармери на Република Македонија ја промовиравме „Повеќедимензионална анализа за сиромаштијата на РМ“ направена врз основа на мултидимензионалната алатка развиена од Шведската Интернационална Агенција за соработка (Сида). Опфатени се четири димензии на сиромаштијата:

1. РЕСУРСИ – немање пристап до или контрола врз ресурсите што може да се употребат за одржување на достоинствен животен стандард и подобрување на животот.
2. МОЖНОСТИ и ИЗБОР – можноста да се развијат и/или употребат ресурсите за да се излезе од сиромаштијата
3. МОЌ И ГЛАС – можноста луѓето информирани да ги изразат своите грижи, потреби и права да земат учество во одлучувањето за работи што се од нивен интерес.
4. ЧОВЕКОВА БЕЗБЕДНОСТ – насилството и небезбедноста ја ограничуваат можноста поединците и групите да ги уживаат своите човекови права.

### **Презентиран План за итни демократски реформи**

На 19.07.2017 на прес конференција беше презентирани надградена верзија на „План за итни демократски реформи“ кој првично беше создаден во 2016 година. Со оглед на променетите околности, граѓанските организации го ревидираа и надградиле првичниот план, со кој предвидуваат 14 области за итни демократски реформи.

Целта на документот е да даде поттик, насоки и детални активности кои се неопходни за враќање на демократските стандарди и вредности, за постигнување напредок во одредени области од јавните политики, како и за враќање на довербата на граѓаните во клучните државни институции. Оттука, овој предлог е визија на учесниците за тоа кои мерки, државните институции треба да ги применат и тоа на краток тримесечен рок, како и мерки кои треба да се завршат во наредните шест, девет и 12 месеци. Предлогот не е исцрпна листа на сите мерки кои е потребно да бидат спроведени во Македонија, но е патоказ за тоа што е најважно и потребно да биде сторено во наредните 12 месеци.

**Работа, колку да не е без ич-Национална конференција на лицата кои живеат во сиромаштија и социјална исклученост**



Работа, колку да не е без ич...



Конференција посветена на вработените,  
а сиромашни граѓани.

15.09.2017, Даре Џамбаз, Скопје

На 15 септември 2017 година, во Даре Џамбаз - Дом на хуманитарни организации во Скопје, Македонската платформа против сиромаштијата по шести пат ја организираше националната конференција на сиромашни и социјално исклучени лица.

Овие конференции се организираат со цел да овозможат да се слушне гласот на лицата кои живеат во сиромаштија или се социјално исклучени и им даваат можност своите проблеми и потреби лично да ги презентираат пред владини и невладини претставници. Преку ваквиот начин на работа се промовира активно учество и вклучување на овие лица во демократска дебата која треба да даде решенија за поквалитетен живот на сите граѓани.

Секоја од претходните конференции има различна тема и резултира со донесување на Декларација на сиромашни и социјално исклучени лица, која беше доставена до надлежните државни органи. Дополнително, искуствата од оваа конференција ќе бидат пренесени на годинешната Европска конференција на лицата кои живеат во сиромаштија и социјална исклученост, а која ќе се одржи во Брисел на 9 и 10 ноември.

Оваа година работата ја посветуваме на вработените, а сиромашни граѓани и затоа го избравме насловот „Работа, колку да не е без ич ...“. Фокусот на дискусијата ќе беше да се надмине и прошири традиционално прифатениот концепт дека сиромашни се само оние кои немаат работа и оние кои имаат ниски плати. Ние освен за нив, сакаме да зборуваме и за лицата кои работат, но не се пријавени (сива економија), несигурните вработување (со договори на краток рок, сезонски или хонорарен ангажман) и оние кои се единствените вработени во побројни семејства. Ќе ги опфатиме и работничките права, но и безбедноста и сигурноста на работните места.

### **Работна средба за иницијативата на МППС**



*Одржавме работна средба со Мила Царовска - Министерка за труд и социјална политика и разговаравме за нашата иницијатива во рамки на проектот Граѓаните во Собранието. Ние се застапуваме за промена на законот за социјална заштита и обезбедување на систем за социјална заштита по мерка за секој граѓанин.*

### **Втора работилница -Петгодишна програма за статистички истражувања за периодот 2018-2022**



*Во септември, во хотел Порта се одржа работилница која ја организираме со Државен завод за статистика и претставници на граѓански организации и медиуми. Темата е соработката во периодот на новата Петгодишна програма за статистички истражувања (2018-2022), а како дел од стратешката соработка меѓу МППС и УНФПА.*

### **Меморандум за соработка со Министерството за информатичко општество и администрација**

*Министерот за информатичко општество и администрација потпиша меморандум за соработка со Македонска платформа против сиромаштија.*

## **Проект „Награда за новинари кои пишуваат за невидливите“.**



Во 2017 година започнуваме со проект „Награда за новинари кои пишуваат за невидливите“. Проектот има цел промовирање на новинарство кое ги опфаќа многуте аспекти на сиромаштијата и социјалната исклученост, известување кое ги почитува граѓаните и внимава на нивното достоинствено и поддршка на новинарите кои им даваат видливост и гласност на граѓаните кои вообичаено не ги гледаме и слушаме. Она што овој проект го прави уникатен е составот на журито, затоа што улогата на членови во журито ќе ја имаат исклучиво луѓе кои имаат искуство со живот во сиромаштија.

### **Посета на Шкотскиот парламент**

Претседателката на МППС, Билјана Дуковска беше дел од македонската делегација која го посети Шкотскиот парламент минатата недела. Посетата е дел од предвидените активности од проектот „Граѓаните во Собрание“, имплементиран од Вестминистер фондацијата.

### **Заедничка работилница со претставници на мрежите против сиромаштија од Австрија, Германија, Хрватска, Романија, Унгарија и Србија**



Во рамки на проектот „Новинари кои пишуваат за невидливите“ на 05 и 06 октомври во хотел Порта се одржува заедничка работилница со претставници на мрежите против сиромаштија од Австрија, Германија, Хрватска, Романија, Унгарија и Србија. Зборуваме за планираните активности и предизвиците со кои се соочуваат во соработката со медиумите во нивната земја.

## **16-ти Европски состанок на лицата кои живеат во сиромаштија**

На 9 и 10 ноември се одржа 16-тиот Европски состанок на луѓе кои се соочуваат со сиромаштија и социјална исклученост, организирана од Европската мрежа против сиромаштија (ЕАПН) со поддршка од Европската комисија и Фондот на ЕАПН под мотото „Да се справиме со работната сиромаштија“.

Овој состанок е единствена можност за луѓе со директно искуство на сиромаштија од 30 различни национални делегации (земји во ЕУ) и 120 учесници, да се обратат и разменат искуства со носителите на одлуки од ЕУ.

МППС по шести пат учествува на оваа конференција како членка на ЕАПН, со свои делегати и тоа еден национален координатор и три лица со искуство во сиромаштија.



ЕАПН смета дека развојот на ефективни политики за борба против сиромаштијата во голема мера зависи од поставување на вистински прашања и добивање на вистински одговори. Ова значи вложување во практичен ефективен партиципативен процес кој може да ја искористи експертизата и знаењето на сите клучни актери. Затоа, мислењата и решенијата што доаѓаат директно од луѓе со директно искуство на сиромаштијата се клучни во борбата против сиромаштијата и социјалната исклученост.

Овогодинашниот состанок беше со уште поголемо партиципативно учество од поранешните средби, со методологија на Отворен простор, работни групи предводени од делегати, креативни презентации, размена на искуства од животот ... Ова резултираше со многу богата, инспиративна средба и моќни клучни пораки!

## **Меморандум за соработка со ФФРМ**

Во ноември 2017, претседателката на МППС, Билјана Дуковска потпиша меморандум за соработка со Федерација на фармери на Република Македонија. Меморандумот за соработка се потпиша по успешната соработка и заедничката понатамошна борба против сиромаштијата.

## Награди за новинари „Гласник на невидливите“



Доделуваме награди

### **„Гласник на невидливите“**

за оние кои со своите зборови  
носат светлина во животот  
на сиромашните и социјално исклучените



Награда во вид на светилка, како симбол за давањето видливост на проблемите на луѓето кои живеат во сиромаштија, вчера добија седум новинари на настанот „Гласник на невидливите“, новинарските награди специфични по тоа што сториите ги оценуваше жири-комисија составена од луѓе кои и самите имаат искуство со живот во сиромаштија или социјална исклученост.

Наградени новинари и стории:

1. Документарниот филм „Собирачи,, на ВидиВака и новинарите Александар Манасиев и Мирко Трајановски
2. За да се одбранат од волци со петарди в раце одат на училиште и по 6 километри“. Сторијата на новинарките Милена Атанасоска- Манасиева и Сребра Ѓорѓијевска
3. „Лицата фантоми невидливи за државата,, сторија на новинарката Маја Јовановска
4. 360° Огнот им го изгоре Дневниот центар, а ноќите и викендите можат да ги „изгорат“ и нив,, сторијата на новинарката Славица
5. „360° Во пресрет на денот на белиот стап - дали сме хумано општество само на хартија“ сторија на новинарот Хекуран Акифи.

**БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА МППС**  
во периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017 година

<b>Почетна состојба на 01.01.2017 година</b>		<b>13.429,00 ден.</b>
<b>Приходи</b>		
А) Приходи од камати		13,00 ден.
Б) Приходи од позитивни курсни разлики		51,00 ден.
В) Приходи од Грант проекти		1.556.301,00 ден.
Г) Приходи од надомест на трошоци		- ден.
Д) Приходи од Членарини		70.700,00 ден.
Ѓ) Приходи од донации		
	<b>Вкупни приходи за период 01.01.2017-31.12.2017:</b>	<b>1.627.065,00 ден.</b>
<b>Вкупно средства за располагање</b>		<b>1.640.494,00 ден.</b>
<b>Трошоци</b>		
1	Плати за вработени (координатори, асистенти на проекти и сл)	- ден.
2	Канцелариски материјали и канцелариска опрема	7.719,00 ден.
3	Транспортни трошоци(бензин, патарина, автобуски карти, )	77.623,00 ден.
4	Трошоци за комуникациски услуги (ПТТ, Интернет и сл).	7.396,00 ден.
5	Трошоци за наем на сали, опрема и сл	120.917,00 ден.
6	Трошоци за исплатени хонорари врз основа на договори	282.103,00 ден.
7	Помошен материјал за активности	34.496,00 ден.
8	Негативни курсни разлики	597,00 ден.

9	Банкарски провизии и агенциска провизија	15.420,00 ден.
10	Услуги за споредување на истражување	184.200,00 ден.
11	Хотелски и угостителски услуги по проекти	454.265,00 ден.
12	Сметководствени, услуги за монтажа, изработка на видео спотови, за организирање на семинари и сл услуги	344.032,00 ден.
13	Трошоци за печатење, граф дејност , укоричување и сл	63.461,00 ден.
14	Останати расходи	13.124,00 ден.
15	Трошоци за котизации и членарини	24.720,00 ден.
16	Пренос на други субјекти	
	<b>Вкупни трошоци:</b>	<b>1.630.073,00 ден.</b>
	Danok na nepriznati tro{oci	<b>524,00 ден.</b>
<b>Крајна состојба на 31.12.2017</b>		<b>9.897,00 ден.</b>
	<b>Обврски за персонален данок за патни трошоци</b>	
		<b>- ден.</b>
	Вкупно	<b>9.897,00 ден.</b>
		<b>- ден.</b>
	<b>ЗА ПРЕНОС ВО НАРЕДНА ГОДИНА</b>	<b>9.897,00 ден.</b>